



ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИ

ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

- 1) Договорот за осигурување од професионална одговорност на адвокати се склучува во согласност со важечките Општи услови за осигурување од професионална одговорност и одредбите на овие Посебни услови.
- 2) Доколку некои од одредбите од Општите услови за осигурување од професионална одговорност се во спротивност на одредбите на овие Услови, ќе се применуваат одредбите во овие Посебни услови.

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

Со осигурувањето од професионална одговорност на адвокати е покриена одговорноста на адвокатите или адвокатските друштва за штети причинети на трети лица при вршење на адвокатската дејност, доколку се последица од незаконско постапување или непостапување на адвокатите во согласност со прописите што ја уредуваат адвокатската дејност.

Одговорноста на приправниците и на стручните соработници вработени кај индивидуални адвокати или во адвокатските друштва е покриена доколку е посебно договорено и е платена соодветна дополнителна премија.

ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ

Член 3

- 1) За осигурен случај, во согласност со овие Посебни услови, се смета причинета штета што адвокатот или адвокатското друштво ќе ја предизвика на трети лица при вршење на адвокатската дејност, доколку е последица од незаконско постапување или непостапување на адвокатите во согласност со прописите што ја уредуваат адвокатската дејност.
- 2) Надлежниот суд со правосилна судска одлука утврдува дали преземените или непреземените дејства на адвокатот или адвокатските друштва се незаконски.
- 3) Осигурениот случај треба да биде иден, неизвесен и независен од исклучивата волја на осигуреникот. Се смета дека осигурениот случај настанал тогаш кога е сторено дејството, односно настанало пропуштање при вршење на дејноста, со кое е предизвикана штета на трето лице.

ШТЕТИ ИСКЛУЧЕНИ ОД ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 4

Покрај исклучоците предвидени во Општите услови за осигурување од професионална одговорност, со осигурувањето од професионална одговорност на адвокати од осигурувањето се исклучуваат штети:

1. што се последица од кршење на задолжителните постапки во врска со водењето, односно надгледувањето на осигуреникот во функција на член на управен или надзорен одбор на акционерско друштво;
2. што настанале во врска со плаќањето на надомест за адвокатот или надомест на трошоците;
3. што настанале врз основа на незадолжително советување од адвокатот;
4. што настанале како последица од злоупотреба на доверливи информации на странката од страна на осигуреникот и лицата вработени кај него;
5. што ги предизвикало трето лице на кое адвокатот му овозможил да ја извршува дејноста врз основа на својата дозвола за извршување на дејноста (давање печат за употреба на трето лице и сл.);
6. поради посредување во парични и други стопански дејности;
7. поради неправилно таксирање и други недостатоци во поглед на таксирањето;
8. поради исчезнување, оштетување или кражба на пари;
9. настанати на работник на осигуреникот, брачниот другар и другите членови на домаќинството и лица што осигуреникот е должен да ги издржува, членови на семејството на адвокатот до втор наследен ред, како и основачи на адвокатското друштво;
10. причинети со кривично дело;
11. поради постапување на осигуреникот во ситуации кога знаел или морал да знае дека постојат законски пречки да постапува во предметната работа;



12. во ситуации кога адвокатот одбил да даде правна помош по налог на судот по службена должност, а не постоеле законски пречки да се направи тоа;
13. што настанале по истекување на 30 дена од откажувањето на полномошното на адвокатот во согласност со одредбите на Законот за парнична постапка;
14. што настанале поради договорно проширување на одговорноста на осигуреникот и за случаи за кои инаку не одговара по закон, како и посебно склучени договори меѓу осигуреникот и трето лице, односно поради неисполнување на таквите договори;
15. на предмети, извршени работи, платен налог или парични средства што осигуреникот или некое друго лице по негов налог или за негова сметка ги презел, а не смеел да го стори тоа;
16. што настанале како последица од свесно постапување, спротивно на прописите или правилата по кои се извршува дејноста, односно занимањето како извор на опасност од полисата;
17. што се последица од заболување или отсуство на осигуреникот и на работниците на осигуреникот;
18. причинети поради одговорност во својство на заменик на адвокат, кој немал директно овластување од оштетениот за преземање на каква било правна помош, заменик-адвокат што не работи во иста канцеларија со осигуреникот и не е опфатен со осигурувањето односно полисата, како и секој друг вработен во адвокатска канцеларија што не е опфатен со полисата за осигурување од одговорност на адвокатската дејност;
19. настанати поради смрт или телесна повреда;
20. предизвикани поради пречекорување на овластувањето дадено во полномошното.

ПРАВО НА РЕГРЕС

Член 5

- 1) Ако адвокатот или адвокатското друштво направиле штета на трето лице намерно или со грубо невнимание, осигурувачот кој ја надоместил штетата на третото лице, има право на регрес кон адвокатот, односно адвокатското друштво.
- 2) Осигурувачот го задржува правото на регрес од адвокатот, односно адвокатското друштво, во случај кога дополнително ќе се утврди дека штетата е предизвикана со намера, измама или грубо невнимание, а за неа му не му се презентирани на осигурувачот точни и вистинити податоци, односно докази при обработка на барањето и надомест на штетата.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 6

- 1) Доколку не е поинаку одредено, осигурувачот ја исплаќа заедничката отштета од сите осигурени случаи во една година, која изнесува најмногу двојно од осигурената сума.
- 2) Во случај на исплата на двојна осигурена сума, осигурителното покритие може да се продолжи единствено ако тоа е посебно договорено. Во тој случај премијата се одредува посебно.

Бр.02-9527/9
22.12.2020 година

Претседател на Управен одбор
Бошко Андов

Овие Посебни услови за осигурување ги донесе Управниот одбор на Друштвото на својата 331 редовна седница одржана на 22.12.2020 година со одлука број 02-9527/9 со примена од 01.01.2021.

Лектор: Кристина Велевска